

| Предметна програма од втор циклус студии | | | |
|---|---|--|--------------|
| 1. | Наслов на предметот | Глобална економија | |
| 2. | Код | ММ4211 | |
| 3. | Студиска програма | Меѓународен менаџмент 4+1 | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Економски институт, Скопје, УКИМ | |
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | VII A | |
| 6. | Академска година/семестар | 7. | Број на ЕКТС |
| | | | 6 |
| 8. | Наставник | проф. д-р Силвана Мојсовска проф. д-р Марија Ацковска | |
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | <i>Завршен прв циклус студии (240 кредити)</i> | |
| | <p>Цели на предметната програма:</p> <p>Целта на студиската програма е да се обработат фундаменталните законитости на светското стопанство во целина, карактеристиките и меѓусебната испреплетеност на компонентите на светското стопанство што резултираат во паралелни процеси на интернационализација, регионализација и глобализација на светското стопанство. Посебен фокус е ставен на главните актери во процесот на глобализација - државите, пазарот и транснационалните компании, нивното индивидуално и взаемно дејствување. Опфатени се тековите на меѓународната трговија и светските директни инвестиции, како суштински аспекти на интегрираноста на националните економии во современото светско стопанство, а воедно се прави осврт на факторите кои ја детерминираат современата констелација на глобалната економија. Програмата вклучува и краток осврт за улогата на транснационалните меѓународни организации кои ја детерминираат меѓународната политичка економија, во функција на заокружување на потребните аспекти за разбирање на современите процеси во меѓународната политичка економија.</p> <p>Оспособен за (компетенции):</p> <p>Со совладување на предметната програма од овој предмет, студентите ќе се здобијат со знаења за карактеристиките на меѓународниот трговски систем, тековите на странски директни инвестиции и факторите за интернационализација на производството, како и актерите во меѓународната економија, преку што ќе се оспособат за анализа и дискусија на улогата на државите, пазарите и транснационалните компании/транснационалните организации при креирањето на современите економски поредок. Преку проучување на меѓународните економски институции – Меѓународниот Монетарен Фонд, Светската Банка и Светската трговска организација и презентирање на целите, структурата и мисијата на овие организации, студентите ќе ја осознаат нивната улога во меѓународните економски односи. Со усвојување на понудените содржини во рамките на предметната програма, студентите ќе се оспособат за разбирање и разликување на процесите на интернационализација, регионализација и глобализација на светското стопанство, нивната суштина и ефектите во светското стопанство.</p> | | |
| 11. | <p>Содржина на предметната програма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Карактеристики на процесот на глобализација 2. Меѓународен трговски систем 3. Интернационализација на производството и СДИ <ol style="list-style-type: none"> a. Теории за интернационализација на производството b. Трендови на интернационализација на производството | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> с. Текови на СДИ во современото стопанство 4. Актери во глобалната економија <ul style="list-style-type: none"> а. Држави б. Пазари с. Транснационални компании/транснационални организации 5. Меѓународни економски институции 6. Интернационализација, регионализација и глобализација на светското стопанство | | | | | |
| | <p>Методи на учење:</p> <p>Предавања и интерактивна настава поддржана со компјутерски и видео презентации, надополнети со дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи и нивна јавна презентација и одбрана. Во текот на предавањата ќе се практикува поттикнување на дискусии, форуми и дебати. Предвидени се и консултации со студентите.</p> | | | | | |
| 13. | Вкупно расположлив фонд на време | | 15 недели 6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа | | | |
| 14. | Распределба на расположливото време | | 12 недели + 3 недели консултации 30+15+135=360 часови | | | |
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања-теоретска настава | 30 часа | | |
| | | 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиторски), семинари, тимска работа | 15 часа | | |
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи | 40 часа | | |
| | | 16.2. | Самостојни задачи | 40 часа | | |
| | | 16.3. | Домашно учење | 55 часа | | |
| 17. | Начин на оценување | | | | | |
| | 17.1. | Тестови | | 60 бода | | |
| | 17.2. | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | | 30 бода | | |
| | 17.3. | Активности и учество | | 10 бода | | |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 61 бода | | 5 (пет) (F) | | |
| | | од 61 до 68 бода | | 6 (шест) (E) | | |
| | | од 69 до 76 бода | | 7 (седум) (D) | | |
| | | од 77 до 84 бода | | 8 (осум) (S) | | |
| | | од 85 до 92 бода | | 9 (девет) (B) | | |
| | | од 93 до 100 бода | | 10 (десет) (A) | | |
| 19. | Услови за потпис и полагање на завршени испити | | Редовност на настава и вежби, проектна задача | | | |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | | Македонски | | | |
| 21. | Методи на следење на квалитетот на наставата | | Механизми на интерна евалуација | | | |
| 22. | ЛИТЕРАТУРА | | | | | |
| | 22.1. | Задолжителна литература | | | | |
| | | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| | | 1. | Мојсовска Силвана | Глобализација на светското стопанство | Економски институт (пакет материјали) | 2009 |
| 2. | | Кругман, Пол и Обстфелд, Морис | Меѓународна економија – | Табернакул | 2009 | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|--------|
| | | | | Теорија и политика | | |
| | | 3. | Kazuyuki Motohashi | Changes in the global economic environment | Springer | 2015 |
| | 22.2. | Дополнителна литература | | | | |
| | | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| | | 1. | Panic M | Globalisation and National Economic Welfare | Palgrave Macmillan | 2003 |
| | | 2. | World Trade Organization | World Trade Statistical Report 2016 | WTO | 2016 |
| | | 3. | Kenwood A.G & Lougheed | The growth of the international economy 1820-2000 | Routledge | 2001 |
| | | 4. | Stiglitz J. | Making Globalisation Work | W.W. Norton & Company, Inc. | 2007 |